

<b>Предметна програма од втор циклус студии</b>				
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџерски договори		
2.	<b>Код</b>	<b>БМЗ106</b>		
3.	Студиска програма	Бизнис менаџмент		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје Економски институт		
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	VII А		
6.	Академска година/семестар	2018/2019	7.	Број на ЕКТС
				<b>12</b>
8.	Наставник	Проф. Д-р Елена Давитковска Доц. Д-р Ирина Мајовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии (180 кредити)		
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стекнување на знаења од менаџерските договори како дел од корпоративното управување со цел успешно решавање на практичните проблеми, односно стекнување на знаења за тоа не само како да се справат со рутинските проблеми туку и како да се антиципира иднината и да се одговори на промените.</li> </ul> <p><b>Специфични компетенции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефинирање на поимот корпоративно управување како комплексен процес и систем според којшто се управуваат и се контролираат друштвата.</li> <li>- Стекнување на знаења за принципите на современото корпоративно уредување</li> <li>- Стекнување на знаења и вештини за управување со обврските како и со работниот капиитал на компанијата;</li> <li>- Стекнување на знаења за уредување на односите меѓу друштвото и менаџерите, како и регулирање на правниот статус на менаџерите во друштвото</li> <li>- Стекнување на знаења за процесите на преговарање и склучување на менаџерските договори</li> <li>- Стекнување на знаења за видовите на наградување и мотивација на менаџерите</li> <li>- Стекнување на знаења за менаџерските ризици</li> <li>- Стекнувања на знаења за основите за престанок на менаџерските договори</li> </ul>			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принципи на современото корпоративно управување</li> <li>2. Појавата и развој на корпоративното управување во Република Македонија</li> <li>3. Моделот на управување со друштвото</li> <li>4. Правниот статус на менаџерите во друштвото</li> <li>5. Менаџерски договори</li> <li>6. Процес на преговарање и склучување на менаџерски договори</li> <li>7. Систем за наградување и мотивација на менаџерите</li> <li>8. Престанок на менаџерскиот договор</li> </ol>			
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Предметната програма по трговско право ќе се спроведува преку интерактивна настава, споредбена анализа (дискусии за различни правни концепти), анализа на случаи преку аналитичко-синтетички метод, работилници и дебати. Методот на настава треба да обезбеди активно вклучување на студентите како во предавањата, така и на вежбите преку подготовка на презентации, есеи и семинарски работи. Студентите ќе се упатуваат на изворите на литература која им е потребна за нивното истражување. Критичкото размислување ќе биде силно поддржувано, но и случајното прозивање на студентите ќе придонесе за сериозна подготовка пред часовите</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 12 ЕКТС x 30 часови = 360 часови		

14.	Распределба на расположливо време		60+30+270 = 360 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	80 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	80 часови		
		16.3.	Домашно учење	110 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Михајловски Марко Андонов	Менаџерски договори	Библиотека Студиорум, Скопје 2014	2014
	2.					
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	д-р Милан Недков, д-р Тито Беличанец, д-р Елена Градишки-Лазаревска	ПРАВО НА ДРУШТВА	Јустинијан Први", УКИМ, Скопје	2009
		2.	д-р Александар Николовски, д-р Снежана Плавшиќ,	Трговско право	Јустинијан Први", УКИМ, Скопје	2005